



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 20 мај 1961
Скопје
Број 16

Претплатата за 1961 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 80 дин. Жиро сметка број 802-11/1—698.

88.

На основа глава XVI оддел 1 точка 9 од Општествениот план за стопанскиот развој на Народна Република Македонија за 1961 година, Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ДАВААТ ЗАЕМИ ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

1. Заемите за инвестиции во земјоделството од Републичкиот инвестиционен фонд (во натамошниот текст-фондот) во текот на 1961 година ќе се даваат под условите и на начинот определен со оваа одлука.

2. Заемите ќе се даваат за изградба на мали акумулации за наводнување.

3. Корисници на заемите можат да бидат земјоделски стопанства, земјоделски задруги, нивните сојузи и водните заедници.

4. Заемите ќе ги дава Југословенската земјоделска банка — филијала за НР Македонија по пат на конкурс што го распишува Банката во согласност со Одборот за стопанство на Извршниот совет.

5. Сопствено учество во инвестицијата е задолжително.

Висината на сопственото учество се утврдува со конкурсот и тоа не може да биде помало од 10% од претсметковната вредност на објектот.

6. Првенство во добивање на заеми има заемобарателот кој со инвестицијата ќе придонесе за непосредното решавање проблемот на снабдувањето на градовите и кој ќе понуди:

- а) поголем рентабилитет;
- б) поголемо сопствено учество во инвестицијата;
- в) покус рок за отплата; и
- г) повисока лихвена норма.

7. Најниската лихвена норма е 2%, а рокот за отплата на заемот не може да биде подолг од 25 години.

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-750/1

24 април 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

89.

На основа глава XVI оддел 1 точка 9 од Општествениот план за стопанскиот развој на Народна Република Македонија за 1961 година, Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ДАВААТ СРЕДСТВА ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ШУМАРСТВОТО

1. Средствата за инвестиции во шумарството од Републичкиот инвестиционен фонд (во понатамошниот текст — фондот) во текот на 1961 година ќе се даваат под условите и на начинот определени со оваа одлука.

2. Средствата ќе ги дава Југословенската инвестициона банка — Централа за НР Македонија во вид на заем или без обврска на враќање.

3. Се овластува Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет во согласност со Одборот за стопанство на Извршниот совет да ги определи износите и намените на средствата кои ќе се доделуваат како заем односно без обврска на враќање.

4. Распределбата на средствата кои ќе се доделуваат без обврска на враќање ќе ја изврши Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет во согласност со Одборот за стопанство на Извршниот совет.

5. Средствата кои ќе се доделуваат како заем Југословенската инвестициона банка — Централа за НРМ ќе ги дава по пат на конкурс што го распишува Банката во согласност со Одборот за стопанство на Извршниот совет.

6. Заемите ќе се даваат за изградба, реконструкција и одржување на шумски комуникации и за подигање на плантажи од тополи.

7. Сопствено учество за заемите е задолжително. Висината на сопственото учество се утврдува со конкурсот и тоа не може да биде помало од 10% од износот на заемот.

8. Првенство во добивање на заеми има оној заемобарател кој понуди:

- а) поголемо сопствено учество;
- б) покус рок за отплата;
- в) повисока лихвена норма.

9. Корисници на заемите од точка 5 на оваа одлука можат да бидат политичко-територијални единици, шумско-стопански организации и установи.

10. Најниската лихвена норма е 2%, а рокот за исплата на заемот не може да биде подолг од 25 години.

11. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-1193/1

29 април 1961 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

90.

На основа глава XVI оддел 1 точка 9 од Општествениот план за стопанскиот развој на Народна Република Македонија за 1961 година, Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ КЕ СЕ ДАВААТ ЗАЕМИ ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ТРГОВИЈАТА, УГОСТИТЕЛСТВОТО И ТУРИЗМОТ

1. Заемите за инвестиции во трговијата, угостителството и туризмот од Републичкиот инвестиционен фонд (во натамошниот текст — Фондот) во текот на 1961 година ќе се даваат под условите и на начинот определен со оваа одлука.

2. Заемите ги дава Југословенската инвестициона банка — Централна за НРМ по пат на конкурс што го распишува Банката во согласност со Одборот за стопанство на Извршниот совет.

3. Сопствено учество во инвестицијата е задолжително.

Висината на сопственото учество се утврдува со одделни конкурси, со тоа што таа не може да биде помала од 10% од пресметковната вредност на објектот.

4. Првенство во добивање на заеми има заемобарателот кој понуди:

- поголем рентабилитет;
- поголемо сопствено учество во инвестицијата;
- покус рок за отплата на заемот; и
- повисока лихвена норма,

а ги исполнува и другите услови предвидени со оваа одлука.

5. Заемите за инвестиции во трговијата ќе се даваат за: градба на нови и модернизација на постојните капацитети за промет со прехранбени и индустриски стоки.

6. Корисниците на заеми за целите од претходната точка можат да бидат трговските организации и политичко-територијалните единици.

7. Најниската лихвена норма е 2% за трговските организации што се занимаваат со промет на прехранбени производи, а за останатите 6%.

Рокот за отплата на заемот не може да биде подолг:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| за стокови куќи и магацини | од 30 години |
| за предавачки простории (со опрема) | од 10 години |
| за опрема | од 10 години |

8. Првенство во добивање на заеми покрај условите од т. 5 на оваа одлука ќе имат инвеститорите од поголемите потрошувачки центри.

9. Заемите за инвестиции во угостителството и туризмот ќе се даваат:

за изградба на нови и реконструкција и модернизација на постојните угостителски објекти за смештај и исхрана;

за изградба и модернизација на поважните комунални објекти во главните туристички места; и за набавка на опрема.

10. Корисници на заеми за целите од претходната точка можат да бидат: угостителските и други стопански и општествени организации и политичко-територијалните единици.

11. Најниската лихвена норма е 2%.

Рокот за отплата на заемот не може да биде подолг:

- | | |
|-------------------|--------------|
| за нови објекти | од 30 години |
| за реконструкција | од 20 години |
| за опрема | од 10 години |

12. Барањата на заеми пријавени со распишаните конкурси во текот на 1960 година доколку не се одобрени ќе се разгледуваат и одобруваат врз основа на условите и конкурсите што ќе бидат распишани по одредбите на оваа одлука.

13. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-750/2

24 април 1961 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

91.

На основа член 71 став 1 точка 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, а во врска со точка 4 од глава XI од Општествениот план за стопански развој на Народна Република Македонија за 1961 година, Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА РАСПРЕДЕЛБА ОБЕМОТ НА СЕЧАТА НА ДРВНАТА МАСА ВО ШУМИТЕ ОД ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ ВО 1961 ГОДИНА

I

Обемот на сечата на дрвната маса во шумите од општествена сопственост на територијата на Народна Република Македонија во 1961 година, кој изнесува 670.000 м³, се распределува по шумско-стопански организации и установи и тоа на:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Шумското стопанство „Караџица“ — Скопје | 24.000 м ³ |
| 2. Шумскиот резерват „Јасен“ — Скопје | 5.000 „ |
| 3. Шумското стопанство „Јелак“ — Тетово | 18.000 „ |
| 4. Шумскиот комбинат „Јавор“ — Гостивар | 17.000 „ |
| 5. Националниот парк „Маврово“ — М. Ханови | 21.000 „ |

6. Шумското производно претпријатие — Дебар	10.000 „
7. Шумското производно претпријатие „Јабланица“ — Струга	17.000 „
8. Шумското производно претпријатие „Галичица“ — Охрид	20.000 „
9. Националниот парк „Галичица“ — Охрид	2.000 „
10. Шумското производно претпријатие „Преспа“ — Ресен	18.000 „
11. Шумскиот индустриски комбинат — Кичево	62.000 „
12. Шумското производно претпријатие „Сандански“ — Брод	45.000 „
13. Факултетското шумско стопанство „Караорман“ — Кичево	14.000 „
14. Шумското стопанство — Битола	28.000 „
15. Огледното шумско стопанство „Кажани“ — Битола	5.000 „
16. Шумското стопанство — Прилеп	26.000 „
17. Шумското стопанство — Демир Хисар	18.000 „
18. Националниот парк „Перистер“ — Битола	2.000 „
19. Шумското стопанство „Бор“ — Кавадарци	50.000 „
20. Шумското стопанство — Г. Велес	17.000 „
21. Шумското стопанство „Кожуф“ — Гевгелија	40.000 „
22. Шумското стопанство — Штип	10.000 „
23. Шумското стопанство — Св. Николе	2.000 „
24. Шумското стопанство „Паруца“ — Кочани	52.000 „
25. Шумскиот индустриски комбинат — Берово	30.000 „
26. Шумското индустриско претпријатие — Пехчево	7.000 „
27. Шумското стопанство — Делчево	10.000 „
28. Шумското стопанство „Беласица“ — Струмица	40.000 „
29. Шумскиот индустриски комбинат „Пљачковица“ — Радовиш	23.000 „
30. Шумското стопанство — Куманово	16.000 „
31. Шумскиот индустриски комбинат „Осогово“ — Крива Паланка	21.000 „

П

Сечата на дрвната маса до висина на утврдените континенти од претходната точка се врши на основа годишниот план за сеча на шумско стопанската организација односно установа.

Ш

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1-1-1961 год.

Бр. 09-1063/1

24 април 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

92.

На основа член 4 ст. 5, чл. 5 ст. 3 и чл. 6 ст. 2 од Уредбата за користење на општествените средства за патнички автомобили („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 14/58), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УПОТРЕБАТА НА ПАТНИЧКИТЕ АВТОМОБИЛИ ДАДЕНИ НА КОРИСТЕЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ДРЖАВНИ ФУНКЦИОНЕРИ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ ОД СТРАНА НА СТАРЕШИНИ НА ДРЖАВНИ ОРГАНИ

I. Во точка 3 ст. 2 од Одлуката за употребата на патничките автомобили дадени на користење на одредени државни функционери и користење на патнички автомобили од страна на старешини на државни органи („Службен весник на НРМ“ бр. 24/58) првата реченица се менува и гласи:

„1. Во тршоците на користење на автомобили од бруто 1100 км. за потпретседателите на Извршниот совет, а за членовите на Извршниот совет и претседателот на НО на Скопска околија од бруто 900 км. на месец спаѓаат тршоците за гориво и мазиво.“

II. Точка 8 се менува и гласи:

„Во смисла на претходната точка имаат право да користат автомобили:

државните секретари 700 км.;

старешините на државните органи означени под б, в и г, 400 км.; и

претседателите на НО на околиците 300 км. бруто на месец.“

III. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на НРМ“.

Бр. 09-1194/1

29 април 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

93.

На основа член 39 став 1 од Законот за државната управа и член 3 од Законот за органите на управата на Народна Република Македонија, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ИНФОРМАЦИИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

За секретар на Секретаријатот за информации на Извршниот совет се назначува Боро Миљовски, досегашен директор на Уредот за информации на Извршниот совет.

Бр. 09-1237/1

24 април 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

94.

На основа член 28 став 2 од Законот за Републичкиот фонд за научна работа („Службен весник на НРМ“ бр. 42/60), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА
РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НАУЧНА РАБОТА

1. За директор на Републичкиот фонд за научна работа се именува Дане Цеков, народен пратеник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 09-1209/1

4 мај 1961 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

95.

На основа член 60 став 2 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на НРМ“ бр. 19/59 год.), Секретаријатот за сообраќај на Извршниот совет донесува

П РА В И Л Н И К
ЗА ТАРИФИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ,
БАГАЖ И ПОШТЕНСКИ ПРАТКИ ВО
ЈАВНИОТ МЕЃУМЕСТЕН ПАТЕН
СООБРАЌАЈ

Член 1

Одредбите на овој правилник се применуваат при превозот на патници, багаж и поштенски пратки во јавниот меѓуместен линиски автобуски сообраќај.

Член 2

Превозните цени за патници во јавниот меѓуместен линиски автобуски сообраќај се утврдуваат во рамките од 5,5 дин. до 9 дин. по еден патнички километар.

Најниската превозна цена, без оглед на должината на релацијата на превозот се утврдува на 50 динари.

Одредбите на став 1 од овој член не се однесуваат на автобуските линии чија вкупна должина не е поголема од 20 км.

Член 3

Превозната цена за секоја релација утврдена со возниот ред на автобуската линија ја одредува со ценовник корисникот на линијата, а во рамките утврдени со став 1 на претходниот член.

Возната цена за релациите на линиите од став 3 на претходниот член ја одредува со ценовник корисникот на линијата независно од рамките утврдени со оваа тарифа.

Член 4

Со ценовникот за превоз корисникот на линијата може да установува комерцијални повластици.

Цената на превозот со примена на комерцијалните повластици може да биде и пониска од долната граница на цената утврдена со став 1 на чл 2 од оваа Тарифа.

Член 5

Ценовникот за превоз го оверува органот на управата кој го издал одобрението за одржување на автобуската линија.

Член 6

Корисникот на автобуската линија е должен на вообичаен начин да го објави оверениот ценовник за превоз.

Ценовникот за превоз задолжително се истакнува во автобуските станици на линијата, автобусите и автобуските постојки кои се уредени за таа цел.

Ценовникот за превоз може да се применува најрано 15 дена по неговото објавување.

Член 7

Ценовникот за превоз се донесува за една година.

Во текот на годината за која е донесен, ценовникот може да се измени само во изузетно оправдани случаи со претходна согласност на органот што го оверил.

Член 8

Резервација на возни билети може да се врши до денот на поаѓањето на автобусот.

За извршената резервација може да се наплати најмногу 10% од цената на возниот билет, со тоа, што највисокиот износ не може да изнесува над 100 динари.

Член 9

Ако во автобусот се најде патник без билет, покрај редовната цена на билетот ќе плати и додатен износ во висина од 100 динари.

Патник без билет е лице кое и покрај општиот повик на кондуктерот не се јави за купување на билет.

Член 10

Рачниот багаж се превезува бесплатно.

Под рачен багаж се подразбира багажот што патникот го носи со себе и може да се смести во скут или мрежата за багаж, а не е потежок од 10 килограми.

За останатиот багаж претпријатието може да наплатува и тоа:

— За багаж до 20 кг по парче до 10% од цената на возниот билет; и

— За багаж над 20 кг по парче до 15% од цената на возниот билет.

Член 11

Во автобуските станици за чување на багаж (гардерсба) се наплатува по 30 динари дневно за едно парче, без оглед на тежината.

Член 12

За превоз на поштенски пратки превозникот наплатува и тоа:

— За пратки до 30 кг тежина 3 динари по еден км.

— За пратки над 30 до 100 кг тежина 6 динари по еден км.

— За пратки над 100 до 200 кг тежина 12 динари по еден км.

— За пратки над 200 кг тежина по 18 динари по еден км.

Под пратка се подразбира збирот на сите парчиња за еден автобус.

Превозникот и корисникот на превозот со взаемен договор можат да утврдат и пониски цени од цените одредени со став 1 на овој член.

Член 13

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува важноста на Тарифата за превоз на патници и багаж во меѓуместниот автобуски сообраќај на територијата на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 4/54).

Член 14

Овој правилник влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 371

21 април 1961 година

Скопје

Секретар

на Секретаријатот за сообраќај
на Извршниот совет,
Стојан Косев, с. р.

96.

На основа член 77 од Законот за основното училиште („Службен весник на НРМ“ бр. 35/59), Советот за просвета на Народна Република Македонија донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ И НАПРЕДУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ

Член 1

Во Правилникот за оценување и напредување на учениците во основното училиште („Службен весник на НРМ“ бр. 16/60 и 38/60), по членот 33 се додава нов член 33а кој гласи:

Член 33а

На редовниот ученик на основното училиште што се истакнува со способностите, знаењата и работните навики, наставничкиот совет на училиштето во согласност со надлежната просветно-педагошка служба може да му одобри заради побрзо напредување, вонредно полагање на одделни одделенија, но најмногу два пати во текот на школувањето во основното училиште.

Решение по претходниот став наставничкиот совет донесува по претходна согласност на родителите на ученикот и во склад со посебните упатства што ги издава Советот за просвета на НРМ.

Член 2

Овој правилник влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 01-403/2

25 април 1961 година

Скопје

Претседател

на Советот за просвета на НРМ,
Петар Здравковски, с. р.

97.

На основа член 77 од Законот за основното училиште („Службен весник на НРМ“ бр. 35/59), Советот за просвета на НРМ донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПОПРАВНИТЕ, ОДДЕЛЕНСКИТЕ И ВОНРЕДНИТЕ ИСПИТИ ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ

I ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Полагањето на поправните, одделенските и вонредните испити во основното училиште се врши според одредбите на овој правилник.

Член 2

Поправен испит по еден или два предмети полагаат учениците од VIII одделение на основното училиште кои на крајот на учебната година имаат негативни оценки по тие предмети.

Член 3

Одделенски испит по една или повеќе наставно-воспитни области односно предмети полагаат училишните обврзници кои на крајот на учебната година не можеле да бидат оценети по тие наставно-воспитни области односно предмети.

Одделенски испит за едно или повеќе одделенија можат да полагаат училишните обврзници кои поради болест или други оправдани причини не можеле да го посетуваат основното училиште.

Член 4

Вонреден испит за едно или повеќе одделенија можат да полагаат: а) лицата постари од 15 односно до 17 години што не завршиле редовно основно училиште;

в) Редовните ученици на кои им е одобрено вонредно полагање заради побрзо напредување по посебни прописи;

б) Учениците од VIII одделение постари од 15 години кои не го положиле поправниот испит по тие предмети или на крајот на учебната година имале три или повеќе негативни и оценки.

Член 5

Поправните и одделенските испити од чл. 3 став 1 како и вонредните испити од чл. 4 став 2 на овој правилник можат да се полагаат само во основното училиште што ученикот го посетувал.

Одделенските испити од чл. 3 став 2 и вонредните испити од чл. 4 став 1 и 3 на овој правилник можат да се полагаат со секое основно училиште во кое се изведува настава за одделението за кое кандидатот полага испит.

Член 6

Поправните и одделенските испити како и вонредните испити од чл. 4 став 2 на овој правилник се полагаат според наставниот план и програма за редовните ученици на основното училиште.

Вонредните испити од чл. 4 став 1 и 3 на овој правилник се полагаат според наставниот план и програма на училиштата за основно образование на возрасните.

Член 7

Одделенски испит од чл. 3 став 2 и вонреден испит од чл. 4 став 1 на овој правилник може да се полага:

1. за едно или повеќе одделенија поодделно;
2. за група одделенија од I—IV односно V одделение;
3. за група одделенија од V односно VI—VIII одделение.

Кога кандидатот се пријави да полага испит за две или повеќе одделенија според точка 1 од претходниот став, испитот за погорното одделение може да го полага откако ќе ги положи сите наставно-воспитни области односно предмети од претходното одделение.

Кога кандидатот се пријави да полага испит по група одделенија според точката 2 односно 3 од ставот 1 на овој член испитот го полага:

1. за група одделенија од I—IV односно V одделение — по наставниот план и програма за највисокото пријавено одделение;
2. за група одделенија од V односно VI—VIII одделение — по наставниот план и програма за највисокото пријавено одделение со тоа што се испитува и од материјалот што не е опфатен со наставниот план и програма за највисокото пријавено одделение а кој се изучува во пониските пријавени одделенија.

Одделенските и вонредните испити според т. 1—3 од ставот 1 на овој член можат да се полагаат и по група наставно-воспитни области односно предмети од пријавените одделенија со тоа што кандидатот е должен сите наставно-воспитни области односно предмети на пријавените одделенија да ги положи најдоцна во рок од две години (шест испитни рока). Ако кандидатот од неоправдани причини во овој рок не ги положи сите наставно-воспитни области односно предмети на пријавените одделенија, положените испити му се поништуваат.

Член 8

На кандидатот што завршил некој клас на поранешно граѓанско училиште, прогимназија, низа гимназија, ниже стручно училиште и слично во кое се запишал со свршени четири одделенија на основно училиште му се признава завршениот клас како завршено соодветно одделение на основно училиште и може да полага вонреден испит за наредното одделение на основно училиште.

Како доказ за завршен клас по претходниот став може да послужи, во склад со одредбите од чл. 172 од Законот за општата управна постапка, уверението што го издал органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на просветата.

Член 9

Успехот постигнат на одделенските и вонредните испити се оценува како и успехот на редовните ученици.

Кандидатите што полагаат одделенски и вонреден испит не се оценуваат по поведението.

Член 10

Поправен испит може да се полага само еднаш. Одделенски и вонреден испит може да се полага неограничено.

II ИСПИТНИ РОКОВИ И ПРИЈАВУВАЊЕ
ЗА ИСПИТ

Член 11

Роковите за полагање на поправните, одделенските и вонредните испити во основното училиште се одредуваат според прописите за календарот на учебната година.

Член 12

Лицето што сака да полага поправен, одделенски или вонреден испит поднесува до управителот на основното училиште молба таксирана по Законот за административните такси во рокот што ќе го одреди управителот.

Кон молбата кандидатот треба да приложи документ за претходното завршено одделение и извод од матичната книга на родените. Во молбата се наведува целиот тек на претходното школување и се означува одделението што кандидатот ќе го полага.

Својот идентитет кандидатот го докажува со лична карта или на друг постоен начин.

Врз основа на поднесените молби училиштето води посебна евиденција за сите пријавени кандидати за одделенски и вонредни испити по одделенија и учебни години.

Член 13

Одобрение за полагање поправен, одделенски и вонреден испит и распоред на испитите дава односно врши управителот на основното училиште во согласност со наставничкиот совет.

Член 14

Основното училиште во кое се пријавиле кандидати за полагање одделенски или вонреден испит организира повремени или постојани семинари, курсеви и друга помош за подготвување на кандидатите за полагање на испитите. Семинарите и курсевите и другите видови на помош не се задолжителни за кандидатите.

Член 15

За секој испитен рок кандидатот поднесува пријава во која означува кои наставно-воспитни области односно предмети ќе ги полага и се повикува на молбата со која го пријавил одделенскиот односно вонредниот испит.

Пријавата од претходниот став се поднесува 15 дена пред почетокот на испитниот рок во кој кандидатот се пријавува за испит.

III ИСПИТНИ КОМИСИИ И НАЧИН НА
ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ

Член 16

Поправните, одделенските и вонредните испити во основното училиште се полагаат пред испитна комисија што ја именува наставничкиот совет по предлог од управителот.

Испитната комисија се состои од три члена: претседател, достоин член и член испитувач за

наставно-воспитната област односно предметот што се полага.

За претседател на испитната комисија се именува, по правило, одделенскиот раководител на одделението што кандидатот го учел односно го полага, за стален член еден од наставниците што предавале во тоа одделение а член испитувач е предметниот наставник.

Ако училиштето има помалку од три наставници за член на испитната комисија може да се именува и наставник од друго основно училиште.

Член 17

Поправниот, одделенскиот и вонредниот испит за одделни наставно-воспитни области или предмети се состои од писмен и усен дел или само од усен дел. Писмен дел од испитот се полага по оние наставно-воспитни области односно предмети за кои со наставната програма е пропишано да се работат писмени задачи.

Член 18

За писмениот дел од испитот испитувачот предлага пет теми односно групи задачи а испитната комисија одредува две од кои кандидатот избира една за писмена работа.

Кога повеќе кандидати во исто време полагаат испит за исто одделение за писмениот испит се даваат исти теми односно групи задачи за сите кандидати.

Член 19

Писмениот дел од испитот трае два наставни часа.

Писмениот дел од испитот се изведува во присуство на еден член на испитната комисија.

Член 20

Испитната комисија обезбедува писмената задача кандидатите да ја работат самостојно и непречено.

Кандидатот што писмената задача не ја работи самостојно или пречи на испитот прво ќе биде опоменат за тоа, а во повторен случај испитната комисија ќе го земе предвид овој факт при утврдувањето на оценката за успехот на кандидатот.

Член 21

Писмената работа ја прегледуваат и оценуваат сите членови на испитната комисија. Оценката мора да биде образложена.

Член 22

На усниот дел од испитот кандидатите се допуштаат без оглед на успехот што го покажале на писмениот дел од испитот.

Член 23

На усниот дел од испитот испитувачот му поставува прашања на кандидатот непосредно, при што тој води сметка со прашањата да бидат опфатени сите делови на наставната програма.

Член 24

Усниот дел од испитот на кандидатот по одделна наставно-воспитна област односно предмет трае најмногу 30 минути.

Член 25

По завршениот усен дел од испитот по одделна наставно-воспитна област односно предмет испитната комисија ја утврдува оценката за таа наставно-воспитна област.

Член 26

Општиот успех на кандидатот што полага испит го утврдува испитната комисија по завршувањето на испитите по сите наставно-воспитни области односно предмети за одделението за кое кандидатот полага испит.

Кандидатот го положил испитот за одделението ако од сите наставно-воспитни области односно предмети на тоа одделение добие позитивна оценка.

IV АДМИНИСТРАЦИЈА НА ИСПИТОТ

Член 27

За текст на полагањето на поправниот, одделенскиот и вонреден испит во основното училиште, сталниот член на испитната комисија води записник за секој кандидат посебно.

Записникот го потпишуваат сите членови на испитната комисија.

Записникот се води по образецот кој е составен дел на овој правилник.

Член 28

Ако некој член на испитната комисија има издвоено мислење за оценката на кандидатот или за некоја друга одлука на испитната комисија може да побара во записникот да се внесе неговото издвоено мислење.

Член 29

За кандидатите што полагаат вонреден испит се води посебна главна книга по одделенија на основното училиште.

Главната книга на вонредните ученици се води по ист образец како и за редовните ученици.

Главната книга ја води претседателот на испитната комисија под надзор на управителот на основното училиште.

Член 30

На кандидатите што го положиле поправниот, одделенскиот или вонредниот испит за VIII одделение им се издава свидетелство за завршено одделение според образецот пропишан за редовните ученици со ознака дека одделни наставно-воспитни области или целото одделение го завршиле со полагање на поправен, одделенски или вонреден испит и рокот во кој го полагаат испитот.

Свидетелството го пополнува претседателот на испитната комисија на основа податоците од главната книга и го потпишува тој и управителот на училиштето и се заверува со училишниот печат.

Член 31

На кандидатите што положиле одделенски или вонреден испит за I—VII одделение на основното училиште, училиштето по нивно барање им издава уверение.

V ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 32

На членовите на испитните комисији за работата на вонредните испити им припаѓа хонорар според прописите за хонорарната настава во основното училиште.

Кандидатите што полагаат вонреден испит се должни на училиштето да му ги надоместат трошоците за исплата на хонорарот на членовите на испитната комисија, според правилата на училиштата, а во склад со постојните прописи.

Член 33

Со влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат сите досегашни прописи за полагањето на поправните, одделенските и вонредните испити во основното училиште.

Член 34

Овој правилник влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 01-493/3

Претседател

25 април 1961 год. на Советот за просвета на НРМ,
Скопје

Петар Здравковски, с. р.

ОБРАЗЕЦ НА ЗАПИСНИКОТ

за полагање испити во основното училиште (формат 210×297)

Страна 1

Основно училиште

„_____“

Бр. _____

_____ 19__ год.

Записник

за полагањето на _____ испит во основното училиште _____

син-Керка на _____

роден-а _____ 19__ г. во _____

околија _____ НР _____,

народност _____ државјанство _____

_____ , полагаше _____

испит за _____ одделение на основното

училиште во времето од _____ до _____ 19__ г.

Идентитетот утврден на основа _____

Дата на полагање	Наставно воспитна област односно предмет	Задача на писмениот испит	Оценка на писмената задача	Прашања на усниот испит	Утврдена општа оценка	Потписи на испитната комисија

Страна 2 и 3

Дата на полагање	Наставно воспитна област односно предмет	Задача на писмениот испит	Оценка на писмената задача	Прашања на усниот испит	Утврдена општа оценка	Потписи на испитната комисија

страница 4

Издвоени мислења на одделни членови на испитната комисија:

Според покажаниот успех кандидатот го — не го положи _____ испит за _____ одделение на основното училиште и со тоа: го заврши одделението со општ успех _____.

не го заврши одделението.

Податоците и оценките од овој записник се внесени во главната книга на училиштето за 19__—__ учебна година на страна _____ под бр. _____.

Претседател

на Испитната комисија,

ЧЛЕНОВИ:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

98.

На основа член 5 и 21 од Уредбата за заемите за инвестиции („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 31/56) и точките: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 12 од Одлуката на ИС на НРМ бр. 09-750/2 од 24-IV-1961 год. за условите и начинот по кои ќе се даваат заеми од Републичкиот инвестиционен фонд во 1961 година за трговијата, угостителството и туризмот во согласност со Одборот за стопанство на Извршниот совет на НР Македонија, Југословенската инвестициона банка — Централна за НРМ распишува

XXXVIII КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ТРГОВИЈАТА

I. По овој конкурс се даваат инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за градба на нови и модернизација на постојните капацитети за промет со прехранбени и индустриски стоки и тоа за:

- продавачки простор (стокови куќи, и современи продавници) со опрема,
- магацини за индустриски и земјоделски производи,
- опрема за современи продавници

II. Корисници на заемот од средствата на фондот за целите од претходната точка можат да бидат:

- а) трговски стопански организации;
- б) политичко-територијалните единици.

III. Заемите според овој конкурс се даваат под услов со бараниот заем и со други расположиви средства на корисникот на заемот, да се обезбедува потполна изградба на објектот односно набавка на предвидената опрема со инвестиционата програма.

IV. Корисниците на заемот се должни да обезбедат минимално учество во трошоците на инвестициите во износ од 20% од претсметковната вредност на инвестицијата.

V. Најниска интересна норма што може да се понуди е 2% за трговските организации што се занимаваат со промет на прехранбени производи, а за останатите 6%.

VI. Предвидениот рок за отплатавање на заемот не може да биде подолг од:

- за стокови куќи и магацини 30 години
- за продавачки простор (со опрема) 10 години
- за опрема 10 години

VII. Барањето за инвестиционен заем за оваа намена треба да ги содржи податоците пропишани во чл. 16, 17 и 18 од Уредбата за заеми за инвестиции („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 31/56) и тоа:

1. Целта за која се бара заемот,
2. Висина на заемот,
3. Износот на средствата со кои заемобарачот или неговиот гарант учествува во трошоците на инвестицијата,
4. Интересната норма и рокот за отплата на заемот што ги нуди заемобарачот и
5. Рокот на почетокот и рокот на завршетокот на работите како и денот од кога започнува да тече отплатавањето на заемот.

Барањето за инвестиционен заем се поднесува на образец пропишан од Југословенската инвестициона банка, што може да се добие кај нејзините филијали (Скопје и Битола).

VIII. Кон барањето за заем заемобарачот е должен да поднесе:

1. Инвестиционен елаборат, изработен врз основа на пазарните цени во времето на поднесувањето на барањето, кој треба да содржи:

а) инвестициона програма изработена според Уредбата за изработка и одобрување на инвестиционата програма и за полагање на депозит за обезбедување исплатата на инвестиционите работи („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 5/54, 13/55, 36/55, 54/55, 2/56, 29/56 и 34/57), мислење и предлог од ревизионата комисија и решение од надлежниот орган за одобрување на инвестиционата програма („Сл. весник на НРМ“ бр. 23/58 и 38/59) со назначување на вредноста и капацитетот на објектот чија изградба или набавка се одобрува со инвестиционата програма.

Инвестиционата програма, мислењето и предлогот од ревизионата комисија и решението за одобрување на програмата, мораат да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат од органот што го издал решението за одобрување на програмата,

б) идеен проект за секој градежен објект со елементи на инсталатерските работи (водовод, канализација, осветление и сл.) составен според Уредбата за градежното проектирање („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 32/58) со решение од ревизионата комисија за одобрување на идејниот проект и со предмер и пресметка.

Предмерот мора да биде изработен според идејниот проект од кој ќе може да се види како е дојдено до поединичните количини на работите.

Претсметката мора да биде изработена по сите позиции на предмерот, врз основа на сегашните единични цени.

Груб предмер и претсметка изработени врз основа на грубиот предмер нема да биде земен во предвид.

За градежните работи, вместо идеен проект може да се поднесе првиот дел од одобриениот главен проект;

в) спецификацијата на опремата со назначување на главните карактеристики како и цената за секоја позиција на опремата, (одделно за увозната одделно за домашната) и трошоците на монтажните работи.

Заемобарачите за инвестиционен заем за опрема по овој конкурс, ако пресметковната вредност на опремата не го надминува износот од 10,0 мил. дин., можат вместо инвестиционен елаборат, односно инвестициона програма, да поднесат само документација која треба да содржи податоци за функцијата, намената и економската оправданост на инвестицијата, односно опремата („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 39/57).

2. Доказ за обезбедување на средства за полагање на гарантен износ од 5% и за учество во трошоците на инвестицијата што се финансира од заемот.

3. Потврда за кредитната способност на земобарачот, издадена од страна на банката, кај која земобарачот има текушта, односно жиро сметка. Ова потврда не може да биде постара од 10 дена од поднесувањето на барањето.

4. Банката може да го услови одобрувањето на заемот со гаранција на политичко-територијалната единица.

5. Оверен препис од решението за регистрација на стопанската организација — земобарачот односно за установите со самостојно финансирање — одлука за нивното оснивање.

IX. Првенство во добивање на заеми по овој конкурс имаат земобарачите:

1. што се од поголеми потрошувачки центри во кои е најнеповолен односот помеѓу прометот и просторот за продавници;

2. што се од поголеми потрошувачки центри во кои е најнеповолен односот помеѓу прометот на земјоделските и индустриските стоки и расположивиот магацински простор;

3. ќе постигнат поголем ревитализитет со инвестиционото вложување;

4. нудат поголемо учество;

5. нудат покрок за отплата на заемот;

6. нудат повисока интересна норма.

Банката може да утврди максимумот на вкупното инвестиционно вложување од бараниот заем по единица на капацитет на кои бараниот заем не може да се одобри.

X. Од средствата на заемот не може да се набавува употребувана опрема.

XI. Корисникот на заемот е должен во рокот одреден при склучувањето на договорот за заемот со Банката, објектот да го стави во употреба.

XII. Поднесените барања во 1960 година по XXIX конкурс („Сл. весник на НРМ“ бр. 5/60), доколку одговараат на поставените услови по овој конкурс, заедно со барањата што ќе бидат поднесени во првиот рок на овој конкурс (30 дена од неговото објавување во „Сл. весник на НРМ“), ќе се сметаат како поднесени во првиот рок и ќе се разгледуваат и одобруваат по условите на овој конкурс, во рамките на расположивите средства. Барањата поднесени во 1960 година, по основ на XXIX конкурс треба да бидат усогласени од страна на земобарачите според поставените услови на овој конкурс.

Барањата поднесени во текот на 1961 година по утврдениот рок на овој конкурс од 30 дена од неговото објавување во „Сл. весник на НРМ“, ќе бидат разгледувани и одобрувани сукцесивно во текот на годината, а во рамките на расположивите средства за оваа намена.

XIII. Барањата за инвестициони заеми со потребната документација (ЗП образци) се поднесуваат во три примероци на најблиската филијала на Југословенската инвестициона банка — Скопје и Битола.

XIV. Според овој конкурс нема да се примаат барања за заем под 5 мил. динари ако се бара заем само за набавка на опрема, под 10 мил. динари ако се бара заем за реконструкција или проширување

и под 20 мил. динари ако се бара заем за изградба на нов објект.

XV. Во сè друго за овој конкурс важат одредбите на Уредбата за заеми за инвестиции („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 31/56) и Одлуката за условите и начинот по кои ќе се даваат заеми за инвестиции од Републичкиот инвестиционен фонд како и другите прописи.

Бр. 23/747

9 мај 1961 година

Скопје

**ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА
ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА**

Претседател

Главен директор,

Т. Ивановски, с. р.

на Одборот за заеми,

Мориц Романов, с. р.

На основа т. 1 од Решението за овластување на Одборот за стопанство на ИС, за давање согласности на конкурсите за заеми од Републичкиот инвестиционен фонд бр. 09-379/1 од 4-П-1960 година Одборот за стопанство на ИС е согласен со XXXVIII конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за изградба на нови и модернизација на постојните објекти од областа на трговијата.

Бр. 09-1250/1

9 мај 1961 година

Скопје

Претседател

на Одборот за стопанство,

Бл. Попов, с. р.

99.

На основа чл. 5 и 21 од Уредбата за заемите за инвестиции („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 31/56 и точките: 2, 3, 4, 9, 10, 11 и 12 од Одлуката на ИС на НРМ бр. 09-750/2 од 24-IV-1961 година за условите и начинот по кои ќе се даваат заеми од Републичкиот инвестиционен фонд за 1961 година за трговијата, угостителството и туризмот во согласност со Одборот за стопанство на Извршниот совет на НР Македонија, Југословенската инвестициона банка — Централна за НРМ распишува

**XXXIX КОНКУРС
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД
СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ
ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ПОТРЕБИТЕ
НА УГОСТИТЕЛСТВОТО И ТУРИЗМОТ**

I. Со овој конкурс се даваат инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за инвестиции во областа на угостителството и туризмот и тоа:

— за изградба на нови и реконструкција и модернизација на постојните угостителски објекти за смештај и исхрана,

— за изградба и модернизација на поважните комунални објекти во главните туристички места за масовен туризам и

— за набавка на опрема.

II. Корисници на заеми за целите од претходната точка, можат да бидат:

а) угостителски и други стопански и општествени организации,

б) политичко-територијалните единици.

III. Заемите според овој конкурс се даваат под услов, со бараниот заем и со другите расположливи средства на корисникот на заемот да се обезбедува потполна изградба на објектот, односно набавка на предвидената опрема со инвестиционата програма.

IV. Корисниците на заемот се должни да обезбедат минимално учество во трошоците на инвестициите во износ од 10% од претсметковната вредност на инвестицијата.

V. Најниска годишна интересна норма што може да се понуди е 2%.

VI. Понудениот рок за отплата на заемот не може да биде подолг од:

— за нови објекти	30 години
— за реконструкции	20 години
— за опрема	10 години

VII. Барањето за инвестиционен заем за оваа замена треба да ги содржи податоците пропишани во чл. 16, 17 и 18 од Уредбата за заеми за инвестиции („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 31/56) и тоа:

1. Целта за која се бара заемот,
2. Висината на заемот,
3. Износот на средствата со кои заемобарачот или неговиот гарант учествува во трошоците на инвестицијата,
4. Интересната норма и рокот за отплата на заемот што го нуди заемобарачот,
5. Рокот на почетокот и рокот на завршетокот на работите, како и денот од кога започнува да тече отплатувањето на заемот.

Барањето за инвестиционен заем се поднесува на образец пропишан од Југословенската инвестициска банка, што може да се добие кај нејзините филијали (Скопје и Битола).

VIII. Кон барањето за заем заемобарачот е должен да поднесе:

1. Инвестиционен елаборат изработен врз основа на пазарните цени во времето на поднесувањето на барањето, кој треба да содржи:

а) инвестициска програма изработена според Уредбата за изработка и одобрување на инвестициона програма и за полагање на депозит за обезбедување исплатата на инвестициските работи („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 5/54, 13/55, 36/55, 54/55, 2/56, 29/56 и 34/57, мислење и предлог од Ревизионата комисија и решение од надлежниот орган за одобрување на инвестиционата програма („Сл. весник на НРМ“ бр. 23/58 и 38/59) со назначување на вредноста и капацитетот на објектот чија изградба или набавка се одобрува со инвестиционата програма.

Инвестиционата програма, мислењето и предлогот од ревизионата комисија и решението за одобрување на програмата, мораат да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат од органот што го издал решението за одобрување на програмата;

б) идеен проект за секој градежен објект со елементи на инсталатерски работи (водовод, канализација, осветление и сл.) составен според Уредбата за градежното проектирање („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 32/58), со решение од ревизионата комисија за одо-

брување на идејниот проект со предмер и претсметка.

Предмерот мора да биде изработен според идејниот проект од кој ќе може да се види, како е дојдено до поединичните количини на работите.

Претсметката мора да биде изработена по сите позиции на предмерот врз основа на сегашните единични цени.

Груб предмер и претсметка изработени врз основа на грубиот предмер, нема да биде земен во предвид.

За градежните работи, место идеен проект, може да се поднесе првиот дел од одобриениот главен проект;

в) спецификацијата на опремата со назначување на главните карактеристики, како и цената за секоја позиција на опремата (одделно за увозната, одделно за домашната) и трошоците на монтажните работи.

Заемобарачите за инвестиционен заем за опрема по овој конкурс, ако претсметковната вредност на опремата не го надминува износот од 10,0 мил. динари, можат вместо инвестиционен елаборат, односно инвестициона програма, да поднесат само документација, која треба да содржи податоци за функцијата, намената и економската оправданост на инвестицијата, односно опремата („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 39/57).

2. Доказ за обезбедување на средства за полагање гарантен износ од 5% и за учество во трошоците на инвестицијата, што се финансира од заемот.

3. Потврда за кредитната способност на заемобарачот издадена од страна на Банката, кај која заемобарачот има текушта односно жиро сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена од поднесувањето на барањето.

4. Банката може да го услови одобрувањето на заемот со гаранција од политичко-територијалната единица.

Оверен препис од решението за регистрација на стопанската организација — заемобарачот.

IX. Првенство во добивање на заеми по овој конкурс ќе имаат заемобарачите, што:

1. ќе постигнат поголем рентабилитет со инвестиционото вложување;
2. нудат поголемо учество во трошоците на инвестицијата,
3. нудат покус рок за отплата на заемот,
4. нудат повисока интересна норма,
5. нудат пократок рок за изградба на објектот и
6. имаат најниски трошоци на инвестициите по единица на капацитет во однос на вкупно потребните средства и во однос на износот на бараниот заем.

Банката може да го утврди максимумот на вкупното инвестиционо вложување од бараниот заем по единица на капацитет над кои бараниот заем не може да се одобри.

X. Од средствата на заемот не може да се набавува употребувана опрема.

XI. Криснијот на заемот е должен во рокот одреден при склучување на договорот на заемот со банката, објектот да го стави во употреба.

XII. Поднесените барања во 1960 година по XXX конкурс („Сл. весник на НРМ“ бр. 5/60), доколку одговараат на поставените услови во овој конкурс, заедно со барањата што ќе бидат поднесени во првиот рок на овој конкурс (30 дена од неговото објавување во „Сл. весник на НРМ“), ќе се сметаат како поднесени во првиот рок и ќе се разгледуваат и одобруваат по условите на овој конкурс, во рамките на расположивите средства. Барањата поднесени во 1960 година по основ на XXX конкурс, треба да бидат усогласени од страна на заемобарачите според поставените услови во овој конкурс.

Барањата поднесени во текот на 1961 година по утврдениот рок на овој конкурс од 30 дена од неговото објавување во „Сл. весник на НРМ“, ќе бидат разгледувани и одобрувани sukcesивно во текот на годината, а во рамките на расположивите средства за оваа намена.

XIII. Барањата за инвестициони заеми со потребната документација (ЗП обрасци) се поднесуваат во три примероци на најблиската филијала на Југословенската инвестициона банка (Скопје и Битола).

XIV. Според овој конкурс нема да се примаат барања за заем под 10,0 мил. динари ако се бара заем за реконструкција и модернизација со опрема за постојните угостителски објекти, односно под 20,0 мил. динари ако се бара заем за изградба на нов објект.

XV. Во сè друго за овој конкурс важат одредбите на Уредбата за заеми за инвестиции („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 31/56) и Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми за инвестиции од Републичкиот инвестиционен фонд, како и другите прописи.

Бр.23/ —

Скопје

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА

Претседател

Главен директор,
Т. Ивановски, с. р.

на Одборот за заеми,
Мориц Романо, с. р.

На основа т. 1 од Решението за овластување на Одборот за стопанство на Извршниот совет, за давање согласност на конкурсите за заеми од Републичкиот инвестиционен фонд бр. 09-379/1 од 4-II-1960 год., Одборот за стопанство на Извршниот совет е согласен со конкурсот за давање инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за изградба и реконструкција на објекти од областа на угостителството.

Бр. 04-1251/1
9-V-1961 година
Скопје

Претседател
на Одборот за стопанство,
Вл. Попов, с. р

Ојласен дел

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 3/59, е запишана под назив: Земјоделска задруга „Напредок“, со седиште во с. Челопеци, Охридска околија. Предмет на работењето на задругата е: земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење; организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации; укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство; договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман; снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре и др.); преработка и доработка на земјоделски производи; организирање на штедење и кредитирање; стручно издигнување на кадри нужни за стопанската дејност на задругата и трговија на мало со индустриски стоки.

Задругата е основана на основачкото собрание, а по одобрението на НО на општината Кичево бр. 02-7518/1 од 15-IX-1959 год.

Овластени лица за потпишување на задругата се: Драге Толевски и Живко Филиповски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 404/59. (1776)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-IX-1959 година, рег. бр. 13/59, е запишано под фирма: Угостителско претпријатие „Летница“, со седиште во Охрид. Предмет на работењето на претпријатието е: укажување угостителски услуги (промет, храна, алкохолни и безалкохолни пијалоци и издавање на легла).

Претпријатието е основано од спојувањето на угостителските дуќани „Ориент“ и „Летница“ од Охрид, а по одобрението на НО на општината Охрид бр. 04-2295 од 5-III-1959 година.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Виктор Рибар.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 361/59. (1777)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21-IX-1959 година, рег. бр. 13/58, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на мало „Црни врв“, с. Кукуречани, Продавница во село Црноец, Битолска околија. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на текстил, кратка и плетена стока и конфекција, чевли, нафтени деривати, мазива, уља и масти, канцелариски материјал, хартија и прибор за пишување, животни намирници

и предмети за куќна потреба, производи од шеќер и какао, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки и кибрит и разна мешана индустриска стока.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие на мало „Црни врв“, с. Кукуречани, а по одобрението на НО на општината Кукуречани бр 04-3508 од 8-VIII-1959 година.

Раководител на продавницата е Васко Велов Ангелески.

Продавницата ќе ја потпишува директорот на Претпријатието „Црни врв“.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 399/59. (1772)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21-IX-1959 година, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на мало „Црни врв“, с. Кукуречани, Продавница во село Кукуречани, Битолска околија. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало текстил, куса и плетена стока и конфекција, галантериско-базарска стока и играчки, јажарска стока, јажина и јутени производи, чевли, производи од гума и пластична материја, железарска и метална стока, велосипеди, машини за шиење и прибор, нафтни деривати, мазира, уља и масти, електротехнички материјали, бои, лакови, хемикалии и прибор, парфимериска и козметичка стока, градежен материјал, огревно дрво и јаглен, стакло, порцулан и керамичка стока, намештај, канцелариски материјал, хартија и прибор за пишување, таксени марки и хартии од вредност, месо и месни производи, житарици и млински преработки, животни намирници и предмети за куќна потреба, производи од шеќер и какао, преработки од овошје и зеленчук, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки и кибрит и разна мешана индустриска стока.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие на мало „Црни врв“, с. Кукуречани, а по одобрението на НО на општината Кукуречани бр. 04-3503 од 8-VIII-1959 година.

Раководител на продавницата е Николовски Петров Коста.

Продавницата ќе ја потпишува директорот на Трговското претпријатие „Црни врв“.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 400/59. (1773)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 19-IX-1959 година, на страна 48, рег. бр. 1, е запишана под назив: Земјоделска задруга „Брегалница“, со седиште во село Таринци, Штипско, чие основање е одобрено со решението на Народниот одбор на општината Штип бр. 05-2315 од 14-IX-1959 година.

Задругата ќе ги врши следните дејности:

1) земјоделско производство на општонационална земја земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2) организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните производители преку создавање на разни видови кооперации;

3) укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4) договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5) снабдување на земјоделските производители со потребен репродуктивен материјал (семе, вештачко губре и т.н.);

6) преработка и доработка на земјоделски производи;

7) организирање на штедење и кредитирање;

8) стручно издигнување на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

Овластени лица за потпишување на задругата се: Велко Јанакиев, управник, и Киро Барбашки, книговодител.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 206/59. (1844)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-X-1959 година, рег. бр. 13/59, е запишано под назив: Молеро-фарбарска задруга „Зограф“, со седиште во село Дихово, Битолска околија. Предмет на работењето на задругата е: молеро-фарбарски занает, фирмописачки занает, изработка на фладер, линкурс, глетовање, вештачки мермер и друго.

Задругата е основана од група висококвалификувани и квалификувани мајстори со договор, одобрен од страна на НО на општината Дихово со решение бр. 03-2338/1 од 16-X-1959 година.

Задругата ќе ја потпишуваат Лазар Ѓорѓиевски и Глигур Гинов.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 434/59. (1854)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 4/59, свеска II, е запишана под назив: Земјоделска задруга „Рампо Левката“, со седиште во с. Кадино Село, Битолска околија. Предмет на работењето на задругата е: земјоделско производство на општонационална земја земена под закуп или добиена на бесплатно користење; организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните производители преку создавање на разни видови кооперации; укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и вршење разни други услуги што се во врска со земјоделското производство; договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман; снабдување на земјоделските производители со потребен репродуктивен материјал (семе, вештачко губре и др.); преработка и доработка на земјоделски производи; организирање на штедење и кредитирање; стручно издигнување на кадри потребни за стопанската активност на задругата.

Задругата е основана на основачкото собрание, а по одобрението на НО на општината Тополчани бр. 01-5421/1 од 26-IX-1959 год.

Овластени лица за потпишување на задругата се: Душан Наумовски, управник, и Коле Јоноски.
Од Окружниот стопански суд во Битола. (1852)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 2-XI-1959 година, рег. бр. 14/59, е запишан под фирма: Јорганциско производително и услужно претпријатие „Зора“, Охрид, Склад на големо, со седиште во Битола. Предмет на работењето на складот е: ускладиштување на готови производи на претпријатието „Зора“ од Охрид и пласирање на истите преку трговската мрежа.

Складот е основан од Јорганциското производително и услужно претпријатие „Зора“ од Охрид, а по одобрението на НО на општината Битола бр. 07-6663 од 15-X-1959 година.

Складот ќе го потпишува директорот на Претпријатието „Зора“, Охрид, Стефан Лукан.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 450/59. (1855)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-V-1959 година, страна 164, рег. бр. 1, е запишана под назив: Производно-услужна тенекециско-браварска и водоинсталатерска задруга „Метал“, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на задругата е: тенекециска, браварска и водоинсталатерска дејност.

Основањето на задругата е одобрено со решението на НО на општината Кочани бр. 03-2791/1 од 20-V-1959 година.

Овластени лица за потпишување на задругата се: Ване Герасимов Јанев, раководител, и Лазар Глигоров Захаријев, работник.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 175/59. (1818)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8-V-1959 година, страна 161, рег. бр. 1, е запишана под назив: Берберо-фризерска задруга „Младост“, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на задругата е:

1) фризерска за машки: бричење, стрижење, фарбање на мустаки и брада, миење на коса и ондулирање со водна или трајна ондулација, пострижување на брада, мустаки, масажа на лицето и изработка на перикарски работи, перики и плетенки и др.;

2) фризерска за женски лица: фризирање, миење и фарбање на коса, ондулирање, дотерување на веѓи, трепки и сл.

Задругата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Кочани бр. 03-2843/1 од 20-IV-1959 година.

Овластени лица за потпишување на задругата се: Петар Трифунов Давитков, раководител, и Благој Естатов Захаријев.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 172/59. (1820)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-I-1959 година, страна 272, рег. бр. 1, е запишан под фирма: Трговски дуќан со паушална пресметка „Дуња“, за промет со овошје и зеленчук во Струмица, чие основање е одобрено со решението на Народниот одбор на општината Струмица бр. 05-9999/1 од 13-XI-1958 година.

Предмет на работењето на дуќанот е: трговска дејност на мало со овошје и зеленчук.

Раководител на дуќанот е Андон Николов Смиљанов, од град Струмица, кој е овластен да го потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 12/59. (1832)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 6-V-1959 година, страна 80, рег. бр. 1, е запишана под назив: Земјоделска задруга „Единство“, со седиште во Радовиш. Предмет на работењето на задругата е:

1) земјоделско производство на општонародна земја земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2) организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3) укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4) договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, како и преземање и нивни пласман;

5) снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре и др.);

6) преработка и доработка на земјоделски производи;

7) организирање на штедење и кредитирање;

8) стручно издигање на кадри нужни за потребите на задругата;

9) откуп на сите видови земјоделски производи дозволени со законот.

Основањето на задругата е одобрено со решението на Народниот одбор на општината Радовиш бр. 05-3850 од 5-V-1959 година.

Овластено лице за потпишување на задругата е Ванчо Божинов, привремен управник.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 176/59. (1830)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17-II-1959 година, на страна 70, рег. бр. 2, е запишано основањето на Колонијалното трговско претпријатие на мало и големо „Снабдител“, со седиште во Штип. Предмет на на работењето на претпријатието е: промет со сите видови на прехранбено-колонијални производи, животни намирници и предмети за куќни потреби.

Основањето на претпријатието е одобрено со решението на Народниот одбор на општината Штип бр. 02-15542/1 — 58 година, а од фузирањето на Колонијалниот трговски дуќан „Лисец“ и продавниците бр. 1 и 2 од Трговското претпријатие „Пљачковица“.

За в.д. директор на претпријатието е назначен Методи Јорданов, кој е овластен да го потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 58/59. (1846)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 3-XI-1959 година, рег. бр. 214/55, е запишан под назив: Јорганциски дуќан во Битола на Претпријатието за изработка на килими и јамболии од Битола. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка на сите видови јоргани, душеци и јастуци.

Дуќанот е основан од Претпријатието за изработка на килими и јамболии од Битола, а по одобрението на НО на општината Битола бр. 07-1992 од 14-V-1959 година.

Раководител на дуќанот е Вангел Атанасовски.

Дуќанот ќе го потпишуваат лицата што се овластени да го потпишуваат претпријатието што го основало.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 452/59. (1987)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-XI-1959 година, рег. бр. 25/56, е запишана под фирма: Работничка менза на Земјоделското стопанство „Мише Ефтимов“ од Крушево, со седиште во Опаленик, Витолско. Предмет на работењето на мензата е: вршење услуги за исхрана на работниците и службениците запослени во стопанството.

Мензата е основана од Земјоделското стопанство „Мише Ефтимов“ од Крушево, а по одобрението на НО на општината Крушево бр. 06-2271/1 од 27-VIII-1959 година.

Мензата ќе ја потпишуваат лицата што се овластени да го потпишуваат Стопанството „Мише Ефтимов“.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 459/59. (1988)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-XI-1959 година, рег. бр. 10/59, е запишана под фирма: Угостителско слаткарско и млекарско претпријатие „Струшко Поле“, Струга, Слаткарница „Малина“, со седиште во Струга. Предмет на работењето на слаткарницата е: продажба на слаткарски производи, млеко, млечни производи и печиво.

Слаткарницата е основана од Угостителското слаткарско и млекарско претпријатие „Струшко Поле“ од Струга, а по одобрението на НО на општината Струга бр. 07-8123/5 од 10-XI-1959 година.

Раководител на слаткарницата е Боре Неделковски.

Слаткарницата ќе ја потпишува директорот на Претпријатието „Струшко Поле“, Струга, Митре Петковски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 436/59. (1989)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-XI-1959 година, рег. бр. 10/59, е запишана под фирма: Угостителско слаткарско и млекарско претпријатие „Струшко Поле“, Струга, Слаткарница „Малага“, со седиште во Струга. Предмет на работењето на слаткарницата е: продажба на слаткарски производи, млеко, млечни производи, леб и печиво.

Слаткарницата е основана од Угостителското слаткарско и млекарско претпријатие „Струшко Поле“, Струга, а по одобрението на НО на општината Струга бр. 07-8123/4 од 10-XI-1959 година.

Раководител на слаткарницата е Кендро Пановски.

Слаткарницата ќе ја потпишува директорот на Претпријатието „Струшко Поле“, Струга, Митре Петковски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 435/59. (1990)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-XI-1959 година, рег. бр. 6/59, е запишана под фирма: Фабрика за чевли и папучи — Куманово, Продавница во Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало чевли и папучи.

Продавницата е основана од Фабриката за чевли и папучи — Куманово, а по одобрението на НО на општината Прилеп бр. 05-8139 од 29-X-1959 година.

Раководител на продавницата е Јордановски Димче.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја потпишува Фабриката.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 423/59. (1991)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 3-XII-1959 година, рег. бр. 15/59, е запишана под фирма: Фабрика за чевли и папучи, Куманово, Продавница во Битола. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на сите видови кожни чевли и папучи.

Продавницата е основана од Фабриката за чевли и папучи од Куманово, а по одобрението на НО на општината Битола бр. 07-13411/58 од 17-III-1959 година.

Раководител на продавницата е Илија Волчевски.

Продавницата ќе ја потпишуваат лицата што се овластени да ја потпишуваат фабриката.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 422/59. (2068)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-XI-1959 година, рег. бр. 7/55, е запишана под фирма: Трговско претпријатие „Вардар“, Прилеп. Продавница бр. 10, со седиште во Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало галантериска и базарска стока, текстил, кратка и плетена стока и конфекција.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Вардар“ од Прилеп, а по одобрението на НО на општината Прилеп бр. 05-8148/59 година.

Раководител на продавницата е Глигур А. Ѓичевски.

Продавницата ќе ја потпишува директорот на Претпријатието „Вардар“, Прилеп, Рампо Димески.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 466/59. (2071)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите, под рег. бр. 6/59, свеска II, е запишана под назив: Земјоделска задруга „Никола Велков“, со седиште во с. Никодин, Витолско. Предмет на работењето на задругата е: земјоделско производство на општонародна земја земена под закуп или добиена на бесплатно користење; организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации, укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство; договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман; снабдување на земјоделските производители со потребен репродуктивен материјал (семе, вештачко ѓубре и др.); преработка и доработка на земјоделски производи; организирање на штедење и кредитирање; стручно издигнување на кадри нужни за стопанска активност на задругата.

Задругата е основана на основачкото собрание согласно со одобрението од НО на општината Плетвар, бр. 01-4393 од 20-XI-1959 година.

Овластени лица за потпишување на задругата се: Диме А. Илиовски управник, и Борис Ј. Илиовски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 471/59. (2072)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 622, страна 587, е запишано под фирма: Претпријатие „Пруга“, Београд, Претставништво во Скопје. Предмет на работењето на претставништвото е: склучување на договори во име и за сметка на Претпријатието „Пруга“, Белград, а во рамките на дејноста на претпријатието.

Претставништвото е основано од работничкиот совет на Претпријатието „Пруга“, Белград, а согласно со одобрението на Народниот одбор на општината „Идадија“, Скопје бр. 16981 од 3-XI-1959 година.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Стево Христовски, од Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 890/59. (2087)

СОДРЖИНА

- | | |
|---|-----|
| 88. Одлука за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми од Републичкиот инвестиционен фонд за земјоделството — — | 233 |
| 89. Одлука за условите и начинот под кои ќе се даваат средства од Републичкиот инвестиционен фонд за шумарството — — — | 233 |
| 90. Одлука за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми од Републичкиот инвестиционен фонд за трговијата, угостителството и туризмот — — — — — | 234 |
| 91. Одлука за распределба обемот на сечата на дрвната маса во шумите од општествена сопственост во 1961 година — — — | 234 |
| 92. Одлука за изменување на Одлуката за употребата на патничките автомобили дадени на користење на одредени државни функционери и користење на патнички автомобили од страна на старешини на државни органи — — — — — | 235 |
| 93. Решение за назначување секретар на Секретаријатот за информации на Извршниот совет — — — — — | 235 |
| 94. Решение за именување директор на Републичкиот фонд за научна работа — — | 236 |
| 95. Правилник за тарифите за превоз на патници, багаж и поштенски пратки во јавниот меѓуместен патен сообраќај — — — | 236 |
| 96. Правилник за дополнување на Правилникот за оценување и напредување на учениците во основното училиште — — — | 237 |
| 97. Правилник за полагање на поправните, одделенските и вонредните испити во основното училиште — — — — — | 237 |
| 98. XXXVIII конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за потребите на трговијата — — — — — | 241 |
| 99. XXXIX конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за потребите на угостителството и туризмот — — — — — | 242 |